



THE WORLD BANK

Working for a World
Free of Poverty

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ

Соопштение за медиумите
2013/0901/ECA

Светска банка ја одобри гаранцијата заснована на политики за Македонија во износ од 155 милиони евра

СКОПЈЕ, 9 јануари 2013 година – Одборот на извршни директори на Светска банка, вчера ја одобри гаранцијата за поддршка на комерцијален заем за Владата на Република Македонија во износ од 155 милиони евра. Со гаранцијата заснована на политики за јавна потрошувачка (ГЗПЈП) се поддржуваат реформите за подобрување на ефикасноста на јавната потрошувачка и управувањето со јавните финансии, за зајакнување на системот за здравствена заштита и подобрување во насочување на социјалната помош и социјалното вклучување. Гаранцијата ќе и помогне на Република Македонија во пристапот до меѓународните финансиски пазари и во справувањето со очекуваниот јаз во финансирањето во 2013 година.

Ова е втора гаранција заснована на политики за Република Македонија. Со првата гаранција, одобрена во ноември 2011 година, се обезбедија вкупно 130 милиони евра од работодавачи во услови на практично затворено пазарно опкружување. Кризата во еврозоната која се појави потоа, неповолно влијаеше врз економијата на Република Македонија. Повторните турбуленции на пазарот по мај 2012 година, повторно ги засенија краткорочните перспективи за раст и пристапот до пазарите на капитал. Со ГЗПЈП ќе се гарантира дел од износот на еден комерцијален заем – 62 проценти од главницата. Со тоа ќе и се овозможи на земјата да добие релативно голем комерцијален заем во износ од 250 милиони евра, од кои 155 милиони евра ќе бидат гарантирани од Меѓународната банка за обновување и развој (МБОР).

Главниот фокус на оваа втора гаранција е да се осигури дека со фискалната политика, а особено со политиката за јавна потрошувачка, се поддржува опкружување поволно за раст, поефикасна социјална заштита и подобро извршување на услугите. Со клучните реформи се поддржува постепено намалување на долговите на јавниот сектор и имаат за цел подобрување на практиките на финансискиот менаџмент во јавниот сектор, како што се воведувањето на заштитни механизми за спречување на појава на нови долгови. *„Со отплатата на долговите ќе се поддржи економската активност и развојот на приватниот сектор, во согласност со долгорочната одржливост на јавните финансии,“* **изјави Џерард Бајам, вршител на должноста на директор во Светска Банка за Југоисточна Европа.** Со предложениот инструмент се поддржуваат реформите со кои ќе се помогне да се ублажи влијанието на тековната криза врз ранливите групи.

Во услови на тешко надворешно опкружување со продолжена несигурност во глобалната економија и со ризик од интензивирање на кризата во еврозоната, Република Македонија воспостави и одржува силна макроекономска стабилност. *„Со спроведување на цврсти структурни реформи, Република Македонија ги поставува темелите за економското заздравување. И покрај постојното тешко опкружување, перспективите за раст на Република Македонија се релативно позитивни,“* **вели Биргит Хансл, водач на тимот на Светска Банка.**

Портфолиото на МБОР во Република Македонија се состои од пет инвестициони проекти со нето вредност од 335 милиони евра.

Контакти:

Во Скопје: Денис Бошковски (+389) 2 3117 159, dboskovski@worldbank.org

Во Вашингтон: Кристин Шрадер - Кинг, (202) 458-2736, kschrader@worldbank.org

За повеќе информации посетете ја страницата:

www.worldbank.org.mk

За повеќе информации за работата на Светска Банка во растечкиот регион Европа и Централна Азија, посетете ја страницата:

www.worldbank.org/eca

Посетете не на Фејсбук: <http://www.facebook.com/worldbank>

Информирајте се преку Твитер: <http://www.twitter.com/worldbank>

Нашиот канал на Јутјуб: <http://www.youtube.com/worldbank>